



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ШТИП

СЕКТОР / ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ШТИП

БР.18 – 2297/2
од 25.05.2022год.
Штип

Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.32/20), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02), член 36 од Статутот на Општина ШТИП, и донесената Градоначалникот на Општина Штип го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на јавен увид на изработен

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 - површински соларни и фотоволтаични електрани, на К.П.бр.299/3, К.П.бр.299/4 и К.П.бр.299/5, м.в.,„Калимерово“, К.О.Ново Село Штип, Општина Штип.

Изработката на **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 - површински соларни и фотоволтаични електрани, на К.П.бр.299/3, К.П.бр.299/4 и К.П.бр.299/5, м.в.,„Калимерово“, К.О.Ново Село Штип, Општина Штип**, ќе се одвива во рамките на проектен опфат опишан во границата на К.П.бр.299/3, К.П.бр.299/4 и К.П.бр.299/5 и изнесува вкупно 8.92ха

Проектниот опфат кој е предмет на уредување со Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фотоволтаична електрана е со планирана моќност до 10MW на К.П.бр.299/3, К.П.бр.299/4 и К.П.бр.299/5 КО Ново Село Штип, Општина Штип

Проектната документација се изработува по прифатена Иницијатива за изработка на урбанистичката документација од страна Комисијата за урбанизам на Општина Штип.

Јавниот увид на **УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13 - ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, К.П.бр.299/3, К.П.бр.299/4 и К.П.бр.299/5, М.В.,„КАЛИМЕРОВО“, К.О.НОВО СЕЛО ШТИП, ОПШТИНА ШТИП** ќе се спроведе со објава на урбанистичкиот проект на официјалната web страна на Општина Штип: **www.stip.gov.mk**.

Јавната анкета ќе трае 15 дена од денот на објавувањето на Соопштението, започнувајќи од 26.05.2022 год.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на емаил адреса: draganadanilova@yahoo.com.

Изработил:
диа, Драгана Штерјова

По овластување на градоначалник на
Општина Штип
диа, Лазар Хаџи Николов